



Во далечниот Јоханесбург, Македонката Светлана Ортиз живее веќе 14 години, но и покрај тоа што тамошниот живот ѝ е убав, сепак за неа тоа е земја на осаменост, бидејќи никаде на друго место не може да го почувствува македонскиот дух!

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

"Сите сакаат да си одат од Македонија, а јас, пак, би сакала да се вратам", со овие зборови не ѝ изненади Светлана Ортиз, Македонка, уметник и бизнисменка, која веќе 14 години живее во Јоханесбург, Јужна Африка.

По седум години отсуство од татковината, таа повторно

настапувала како изведувачка на македонски народни песни, каде го запознала сопругот, Парагваец, музичар, изведувач на латинска музика и поранешен член на "Los Paraguajos", една од најпопулярните латино групи во светот.

"Тоа беше љубов на прв поглед, ние зборувавме на различни јазици, но очите не-



СВЕТЛАНА ОРТИЗ ПО СЕДУМ ГОДИНИ ПОВТОРНО Е ВО РОДНОТО СКОПЈЕ

ПЕЧАЛБАРСТВОТО УМРЕ ПРЕД МНОГУ ГОДИНИ!

е во Скопје кое, според неа, е изменето, доизградено, но сепак ѝ пречи нехигиената на секој чекор, нешто што не може да се сретне во шестмилионскиот Јоханесбург, ѝ пречи и сиромаштијата, односно средната класа која веќе е изгубена.

"Тие што беа богати се уште побогати, а сиромасите станале уште посиромашни и ја нема онаа средна класа која ја имаше порано", вели госпоѓа Ортиз.

Денес таа и нејзиниот сопруг Роберто Ортиз, инаку членови на латино бендот "Los Latinos", се сопственици на бразилски луксузен ресторан во Јоханесбург и газди на фирма за увоз-извоз. Според Светлана, во крвта на Македонците е да се "снајдат" каде и да се наоѓаат во светот.

БИЗНИС И МУЗИКА

Судбината сакала Светлана да гостува на некоја телевизиска емисија на МТВ, во која

когаш знаат повеќе од зборовите. Комунициравме преку нашите заеднички пријатели, а јужноамериканската музика ги спои нашите срца. Тој за еден месец научи нешто да зборува на македонски. Не ми требаше многу време за на 21 година да се одлучам да заминам со него и да ја напуштам Македонија. Тоа беше шок за моите родители, кои со тешко срце се одделија од мене. Прва дестинација ни беше Германија, каде и јас настапував со бендот, а патувавме многу и преку музиката запознав многу земји. Научив да зборувам шпански и португалски, а мојот сопруг научи македонски. Така, на покана на еден пријател заминавме на три дена во Јоханесбург, но Јужна Африка многу ни се допадна и еве веќе 14 години останавме во оваа далечна држава, толку поразлична од мојата родна гротка. Во оваа африканска држава можевме убаво да живееме од музика, егзистирајќи како 'Los Lati-

nos', а еве пред извесно време одлучивме да запловиме и во бизнис водите. Тешко е да се одлучиш и да влезеш во бизнисот, потребни се знаење и инвестиција. Не е лесно во Јужна Африка да добиеш кредит, затоа ние сè повеќе работиме со готовина, која благодарение на нашата работа, музиката, мачно ја стекнавме. Сепак, морам да признаам де-

ка живеам убав живот во Јоханесбург, но морам да кажам дека тоа бара и труд. Без работа немаш ништо".

ЗЕМЈА НА ОСАМЕНОСТА

И покрај луксузниот живот кој го живее во Јужна Африка, за Светлана тоа е земја на оса-



БРАЗИЛСКИОТ РЕСТОРАН ВО ЈОХАНЕСБУРГ



меноста. Во таа далечна 46-милионска држава, со мнозинско црнечко население, госпоѓата познава и комуницира со околу дваесеттина македонски семејства, кои таму живеат и работат.

За животот во далечната африканска држава таа вели: "Повремено се гледаме и

организираме седенки. Те влечат луѓето и носталгијата кон татковината. Ова е земја на осаменоста, која и покрај сите благодети што ти ги дава, ти ја одзема слободата. Криминалот е на високо ниво, секаде не е безбедно за движење, а без автомобил не можете да опстанете оти

таму сè е далеку. Животот не е лесен, мора да работиш за солидно и да заработуваш. Сите Македонци со кои комуницирам се добро ситуирани. Во 17 часот во Јоханесбург сè се затвора и животот, динамиката на градот умира. Најмногу се гледаме за викендите кога сме слободни. Сепак, сакам да кажам дека печалбата умре пред многу години, такво нешто е само минато и ако некој мисли дека во Јужна Африка може за кратко време да се заработат многу пари, сигурно се лаже! Таму тешко се заработува, а се плаќа со слободата оти таму се чувствувам како во затвор, ја немам слободата која ја имам тука, во Македонија".

НОСТАЛГИЈА ПО РОДИНАТА

Околу 12 часа авионски пат ја делат Светле од Македонија. Досега носталгијата по татковината ја компензирала со тоа што ја зела мајка си кај неа да живее, но останатите роднини ѝ се во Скопје. Меѓу нашиот главен град и Јоханесбург има голема разлика.

"Никаде не е идеално за жи-

вот. Но, денес на сите мои роднини и пријатели кои сакаат да си одат од Македонија, им вела дека јас сакам да се вратам и да живеам тука. Иако не сум многу запозната со политичката состојба, сепак мислам дека доколку станеме членка на Европската унија работите драстично ќе се сменат на подобро и многу Македонци кои се насекаде низ светот ќе посакаат да се вратат дома, оти тука ќе има добри услови за живот. Мене лично носталгијата ме убива, кога сум таму мечтаам за тука. Ако еден ден Македонија влезе во Унијата тогаш ќе го убедувам сопругот да се вратиме тука во Македонија каде ќе го продолжиме животот, бизнисот со ресторан и фирмата за увоз-извоз и кариерата како музичари".

Вака како што се одвиваат работите и како што се трасира патот за нашиот влез во ЕУ, очигледно дека семејството Ортиз ќе треба да почека уште многу време за да влезе во елитното семејство, со што и тие би се вратиле и би ги продолжиле животот и бизнисот во Скопје.



ОТВОРЕН КРАЈ СО ХРИСТИНА

премиера: Недела 17.10
репризи: Четврток 22.10
Сабота 13.10



MTM
ТЕЛЕВИЗИЈА

и локалните
телевизији во
МАКЕДОНИЈА
СЦГ и БИХ

Медија
Мулти